



CIVILMEDIA.MK

**Антизападни пропагандни центри против граѓанското општество во Северна Македонија: Случајот на ЦИВИЛ**
[Актуелно](#) [Локално](#) [Став](#)

## Двојните аршини на западните пропагандисти

мај 5, 2021 Реџеп Исмаил (Хактан) eu, левица, нато, преспански договор, пропаганда, референдум, русија, фашизам, цивил

Имам дилема за тоа дали е паметно да се коментираат ваквите личности како Џабир, чиј углед во јавноста е како на прасечкото месо во Техеран, но сепак, после ова веќе се јавува насушна потреба од користење метод на „слоевито превртување и размешување (буричкање) на арското губре“, поради причината што, доколку тоа не се прочепка, може да остане на буниште и да не ја исполни својата задача како адитив за подобрување на својствата на почвата. Па оттука, се наметнува и потребата да се разбучка ваквата, историски слоевито набиена, реалност чија екстраполација во нашето секојдневие шири влијание, без да се осети нејзината „срмеа“ која ја прикрива под кората, односно слојот кој оксидирал на површината.



Реџеп Исмаил (Хактан)  
Президиум на Левица

Џабир не само што шиканира по сите кои не мислат како што тој сака да ги натера да мислат, туку тој повикува и на целосно потиснување и насилно отргнување од јавноста на сите кај кои не поминува глумата на власта и жуборењето на нејзините пипци, вгнездени преку невладините организации и поткупени и уценети медиуми и интелегенција околу власта. Смешно е што оваа власт повеќе и не глуми, отворено краде, поттикнува криминал, учествува во криминални дејствија, апла спроведува *анти-државни* и *анти-македонски политики*, отворено соработува со странски агенти кои застапуваат вакви меѓународни позиции во однос на Македонија, но сирот Џабир, како да ја земал улогата на поголем ПР на Власта од самиот вработен ПР во Владата, па сега дели совети за опасност која демнее по Владата од страна на

опозицијата?!

Џабир, при неговите вакви, веќе многу чести обиди, секогаш се повикува на еуфемизми како Човекови права, Демократија, слобода, правично владеење, и секако, фамозното и најјако од соживотот – меѓуетнички односи. Па, како што е редот нели, секогаш само едните се криви за нарушување на меѓуетничките односи; нормално, секогаш во соработка со антизападните сили, Русија и Кина.

Џабир златен, морам да ти се обратам лично. Прво, да те прашам со кој закон или било каков друг правосилен акт е забрането да си анти-западен, или пак да си про-Русија, про-Кина, про-Србија, про-Иран, про-Куба, про-Турција?!?!? Зошто е тоа дејание за кое власта треба да не гони!? Не дека сега не гони, ама тоа не го прави отворено, Џабир, буквално бара во *Собрание да се донесе закон да секој кој ќе изусти или посомнева во НАТО и ЕУ да се прати на робија*, да му се загрози животот, да не се прима на работа, да му се скини пристапот до здравство, школство, да не ги користи воопшто институциите на државата, тој да биде отуѓен од нив!

Ај вака прво да разјасниме за демократијата, правичноста, слободата, па после за меѓуетничките односи и праведноста, односно достоинството во нивното гаење.

Дали Џабир намерно заборава дека на македонскиот народ му беше нанесена **етничка неправда со Преспанскиот договор**. Сето тоа беше направено НЕЛЕГАЛНО, односно, за да не ја тупиме, накратко,



### Скорешни написи

Левица: Општина Карпош ќе потроши до 1.500.000 денари за отстранување на корењата од исечените дрвја мај 7, 2021

Професори од Европа потврдуваат: Секаде има и печатени учебници! мај 7, 2021

Левица: Урбаното забавување се претвори во градежно силување мај 6, 2021

Левица: Негаторската политика кон Македонија и македонскиот народ од страна на соседна Бугарија продолжува во исти манири како и досега! мај 6, 2021

Левица поднесе претставка до централен регистар поради наведено државјанство „Северна Македонија“ мај 6, 2021

### Архива

мај 2021

април 2021

март 2021

февруари 2021

јануари 2021

декември 2020

ноември 2020

октомври 2020

септември 2020

август 2020

јули 2020

јуни 2020

мај 2020

април 2020

март 2020

февруари 2020

јануари 2020

декември 2019

ноември 2019

октомври 2019

септември 2019

август 2019

јули 2019

јуни 2019

мај 2019

април 2019

март 2019

февруари 2019

јануари 2019

декември 2018

РЕФЕРЕНДУМОТ, и покрај сите манипулации, беше Н Е У С П Е Ш Е Н! За каква демократија и владеење на правото зборуваш ти Џабире, зарем сега сите што ќе ти го плукнат овој факт, оваа гола и непобитна вистина, сите ли ќе бараш државата да ги гони за фашизам? Па, фашизам се спроведува од *позиција на власт*, а власта која те бодри, односно ти ја бодриш таа игра, спроведе класични фашистички политички одлуки – му се негира идентитетот на еден народ, и тоа од земја која претходно има направено етничко чистење на тој народ!


Дај малку излезе од тоа „ручек на фактура“ кругот, мислиш ли дека надвор од тој круг, каде безимотни деца кои ги плаќаш во организацијата, некој те зема за сериозно?! Јас те уверувам дека дури ни тие не те земаат за сериозно бре Џабире, сигурно им е сосема јасно дека си про-западен и про-владин пропагатор ради лукративен интерес. И сега, како да тоа не ти е доволно па уште стануваш омразен, ама изгледа не си свесен за тоа?! Полека не се сили, оти утре и Заев и САД ќе соберат парталите ќе си заминат, а ти, навлекувајќи ја омразата која они ја создале, ќе останеш ачик среде бесни сверови кои претходно, додека биле врзани и мали, си ги малтретирал со дренова прачка!

А за нарушувањето на меѓуетничките односи, тоа еснафи треба да кажат. Ама мене воопшто не ми изгледа искрено градењето на тие односи кога комшијата на крадецот кој дошол да пљачка во мојот дом, наместо да го сопре тој му помага, посочувајќи му каде има дупка за да полесно влезе внатре, па дури и заедно краде со него. Е, со твоето агитирање за Преспанскиот договор и промена на името, токму тоа се случи. Ти Џабире, соживотот го наруши, не само што гласа за промена на името, *туку и агресивно агитираше за истото*. А таквата промена не беше ради колективни права на Албанците, не, тоа беше на штета на твојот сосед Македонец кој некој трет од надвор Грк или Бугар, дошол и му наметнал да си го промени своето име, и ти на тој трет (крадецот) не само што не си го спречил, туку си му помогнал! И ова е *трајно нарушување на меѓуетничките односи* од кое мислам дека тешко ќе може да се надмине, напротив, со ваквите активности на организациите како твојата, тоа нарушување секој ден се продлабочува, а омразата се собира!

Туку Џабире, ќе дочекаме ли вакви шиканирања да им правиме на про-западните центри, каков што е ЦИВИЛ? Оти штетата на Македонија и македонскиот народ ја направија токму тие центри, а не анти-западните центри. Еве на пример, кога Македонија беше нападна од терористички вооружени групации, тогаш во државата *апсолутно доминираа западните центри*, впрочем како и денеска кога и' се негира националниот идентитет, државноста на македонскиот народ, и во крајна инстанца и' се нарушува унитарноста и суверенитетот, а внатре е нарушен и нејзиниот територијален интегритет, па сето ова е направено токму во околности кога доминираат западните центри, кои преку вакви организации како твојата ЦИВИЛ, вршат пропаганда со цел: „бришење на гомната со мочка“!

Морам да споменам дека ваквиот наратив беше проголтан и од најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ, бар по она што можев да го слушнам од нејзиниот лидер, што, да бидам искрен, многу ме разочара. Имено, лидерот на оваа партија, Христијан Мицковски, сакајќи да ја прикаже клеветничката практика на моменталната власт, изјавува дека, да бил Гоце Делчев жив, таа (власта) ќе го прогласела за анти-западен!? Како да анти-западната позиција е нешто срамно, нешто што се коси интересите на македонската држава и нејзиниот народ, па тоа треба да се сосече во корен! Ма јок бре луѓе, не дозволувајте да ве возат на ваквите нивни масовни лудила, напротив, *анти-западната позиција (анти-НАТО) во овој момент е должност на секој патриот и единствена алтернатива која вреди да се гради!*

РЕЈУП ИСМАИЛ  
on Wednesday



CIVILMEDIA.MK  
Антизападни пропагандни центри против граѓанското општество во Северна Македонија: Случајот на ЦИВИЛ

ДВОЈНИТЕ АРШИНИ НА ЗАПАДНИТЕ ПРОПАГАНДИСТИ

Имам дилема за тоа дали е паметно да се коментираат ваквите личности како Џабир, чиј углед во јавноста е како на прасечкото месо во Техеран, но сепак, после ова веќе се јавува насушна потреба од користење метод на „слоевито превртување и размешување (буричкање) на арското гудре“ поради причината што, доколку тоа не се прочепка, може да остане на буниште и да не ја исполни својата задача како адитив за подобрување на својствата на по... [See More](#)

112 12 25

ноември 2018  
октомври 2018  
септември 2018  
август 2018  
јули 2018  
јуни 2018  
мај 2018  
април 2018  
март 2018  
февруари 2018  
јануари 2018  
декември 2017  
ноември 2017  
октомври 2017  
септември 2017  
август 2017  
јули 2017  
јуни 2017  
мај 2017  
април 2017

## Ознаки

борислав крмов димитар апасиев САД  
анти-империјализам бојкот бугарија венецуела  
влада вмро-дпмне демократија дуи  
екологија економија еу еуромакс  
загадување здрава котлина здравство зоран  
заев империјализам капитал  
капитализам кина ковид криза  
левица либерализам македонија  
марксизам мила царовска НАТО образование  
пандемија ПОПИС приватизација протест  
профит работници работнички права  
референдум рудници русија СДСМ  
сиромаштија социјализам

[← Парада на победата во Скопје](#)

Оние кои дојдоја на власт со узурпирање студентски иницијативи – сега се закануваат за бојкот на настава →

## You May Also Like

„Спутник В“ е ефикасен во 92 % дури и кај луѓето над 60 години – објави списанието „Лансет“  
📅 февруари 5, 2021

Еко Герила: Анѓушев што подалеку од одлуките во врска со Југохром  
📅 ноември 22, 2018

Подавање со корупцијата  
📅 февруари 23, 2018

Copyright © 2021 Антропол. All rights reserved.

Theme: [ColorMag](#) by ThemeGrill. Powered by [WordPress](#).

